



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Сред

БЕЛГРАД

БРОЈ 4

ГОД. XI

Skopje МАКЕДОНИЈА

— дин. — Прет-изнесува 1200.— 700.— динари. — алевик'а Марка Редакција 28-838, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-019.

21.

Врз основа на чл. 45 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53), а во врска со Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54) пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

1. Во Упатството за извршување на Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/54), се вршат следниве измени и дополненија, и тоа:

1) во упатството со чл. 1:

а) ставот 1 се менува и гласи:

„Данокот на промет се плаќа само на прометот на оние производи и на вршењето на оние услуги за кои е определено во Тарифата за данокот на промет да се плаќа данок“;

б) ставот 3 се менува и гласи:

„Во смисла на одредбите од уредбата се сметаат:

1. како производи: производите на рударството, индустријата, занаетчиството, домашната дејност, селското стопанство и на другите стопански гранки што се споменати во Тарифата;

2. како услуги: услугите споменати во Тарифата.“;

в) во ставот 6 точ. 5 се менува и гласи:

„5) предавање производи од страна на индустриско и друго производително претпријатие на негова продавница заради продажба на дробно;“

г) ставот 7 се брише.

2) Упатството со чл. 2 се брише.

3) Ставот 1 од упатството со чл. 3 се менува и гласи:

„Како сојузен данок на промет се смета данокот што се плаќа на прометот на оние производи и на вршењето на оние услуги за коишто во делот А и делот Б од Тарифата за данокот на промет е определено да се плаќа данок на промет.“

4) Место ставот 1 на упатството со чл. 6 се стават нови ставови, кои гласат:

„Данокот на промет на производите произведени од материјали што ги дал порачачот се плаќа само тогаш ако во Тарифата е определено да се плаќа данок на прометот на такви производи. Ако порачач е приватно лице, а преработувач на неговиот материјал стопанска организација, тогаш стопанската организација, како преработувач на порачачевиот материјал плаќа данок на промет по нормата по која би го платил и порачачот — приватно лице во местото во кое е извршена преработката (чл. 11 и 13 од уредбата) ако така изработените производи приватното лице ги тушта во промет; во спротивно, преработувачот плаќа данок по нормата по која го плаќа и на прометот на таквите производи произведени од сопствен материјал (види ст. 3 на ова упатство со чл. 13 од Уредбата).

Во врска со точ. II на делот V од Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54), народниот одбор на околијата (градо, град-

ската општина со одделни права) може да пропише да се плаќа данок на промет од страна на приватните занаетчиски дуќани и приватните лица на надоместувањето за вршење на услугите со производство на стоки од порачачев материјал.“

5) Ст. 2 од упатството со чл. 7 се брише а место него се ставаат нови ставови, кои гласат:

„Ако во Тарифата за поодделни случаи не е определено псинаку, на прометот на производите што се извезуваат не се плаќа данок на промет само во случај ако производителот како даночен обврзник непосредно ги извезува производите на чиј промет е определено да се плаќа данок. Не се смета дека производителот како даночен обврзник непосредно ги извезол производите од сопственото производство и тогаш ако извозот на тие производи го извршило трговско претпријатие за извоз и увоз, но од името и за сметка на производителот и ако извозната пријава гласи на името на производителот.

Ако производителот како даночен обврзник му продава производи од сопствено производство на друго претпријатие, кое ги набавува заради извоз, производителот е должен да плати данок на таков промет како да се производите предопределени за трошење во земјава.

Ако купувачот на производи како даночен обврзник ги извезува производите на чиј промет е определено да се плаќа данок од страна на купувачот, купувачот ќе плати данок на промет на тие производи како да се предопределени за трошење во земјава, со тоа што на извозникот (било на купувачот како на даночен обврзник било на друго претпријатие што ќе ги извезе) да му се врати данокот што е платен од страна на купувачот при набавката на извезените производи.

Барањето за враќање на платениот данок на извезените производи се поднесува до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која извозникот има своја жиро сметка. Кон барањето мора да се приложат следниве документи:

а) оригинални извозни пријави со потврда од надлежната царинарница за извршениот извоз и по еден препис од истите. Оригиналните извозни пријави ќе му се вратат на извозникот откако ќе се одобри враќањето, со тоа што претходно банката треба да го назначи на нив износот на одобреното враќање и другите податоци за книжењето;

б) потврди од финансискиот орган на надлежниот народен одбор на околијата (градо, градската општина со одделни права), на чие подрачје е платен данокот на промет на извезените производи кои треба да ги содржат: 1) количината и вредноста на производите на чиј промет е платен данок од страна на производителот како даночен обврзник односно од страна на други лица како даночни обврзници (откупно претпријатие, преработувачи и др.); 2) износот на платениот данок; и 3) тарифниот број и даночната норма по кои е пресметан и платен данокот“.

6) Упатството од чл. 9 се менува и гласи:

„Ако надворешно трговското претпријатие за сметка на друга стопанска организација увезе опрема или други производи, на чиј промет се плаќа данок, тоа може во својата пресметка, освен увозната цена

и другите трошоци (надоместување за услуги — провизији за извршена набавка и др.), одделно да го искаже и износот на платениот данок на промет при увозот“.

7) Упатството од чл. 10 се менува и гласи:

„Ако во Тарифата не е определено поинаку, како даночен обврзник на данокот на промет се сметаат:

1. во поглед на прометот на производите произведени во земјава — производителите на тие производи;

2. во поглед на прометот на увезените производи — увозниците на тие производи; и

3. во поглед на вршењето на услугите — извршителите на услугите, т. е. примателите на надоместувањата за извршените услуги“.

8) Упатството од чл. 11 се менува и гласи:

„Данокот на промет на производите произведени од материјал што го дал порачачот се плаќа ако е инаку определено да се плаќа данок на прометот на таквите производи.“

Одредбите од чл. 11 од Уредбата согласно се применуваат и во случај ако се врши преработка, обработка или доработка на производите на чиј промет е платен данок, а што ги дал порачачот (чл. 14 од уредбата), ако на прометот на производите добиени со преработката, обработката или доработката е определено плаќање на данокот.“

9) Упатството од чл. 12 се менува и гласи:

„Ако со Тарифата не е определено поинаку, како даночна основа за плаќање на данокот на промет се смета:

1. во поглед на прометот на производите произведени во земјава, — постигнатата продажна цена, без одбивање на споредните трошоци;

2. во поглед на услугите — постигнатото надоместување за услугите.

На прометот на увезените производи се плаќа данокот спрема даночната основа определена според чл. 15 од уредбата.

Ако за даночна основа на данокот на промет е определена продажна цена, како продажна цена се смета вкупното бруто надоместување што му се плаќа на даночниот обврзник — продавач. Во бруто надоместувањето се засметуваат и сите споредни трошоци (вредноста односно надоместувањето за употреба на амбалажата, транспортните трошоци и сл.) што му ги засметал даночниот обврзник — продавач на купувачот, без обзир на тоа дали оние споредни трошоци во сметката — фактурата се искажуваат одделно или не, или во одделна сметка му се засметуваат на купувачот, и без обзир на тоа дали даночниот обврзник ја наплатува постигнатата продажна цена, наголемена со споредните трошоци, непосредно или преку друг.

Во даночната основа не влегуваат: работот, касасконтото и бонификацијата што му се одобрени на купувачот на стоките.

Ако за даночната основа на данокот на промет на поодделни производи е определена продажна цена, и ако таа цена не е изразена во пари, или е во спор, за даночна основа ќе се земе пазарната цена. Пазарната цена во овој случај ја утврдува органот надлежен за пресметување и облог на данокот на промет на односниот даночен обврзник (чл. 20—26 од уредбата). Како пазарна цена се смета цената по која производите чијашто цена не е изразена во пари или е во спор се пуштаат во промет во моментот на станувањето на обврската за плаќање на данокот на промет, и тоа било непосредно од страна на односниот даночен обврзник, било од страна на други даночни обврзници во односното место, т. е. од страна на оние стопански, задружни и општествени организации и приватни лица што изработуваат и пуштаат во промет такви производи.

Ако индустриско или друго производително претпријатие како даночен обврзник на данокот на про-

мет пушта во промет производи од сопственото производство преку своја продавница или стовариште, а за даночна основа на данокот на промет на тие производи е определена продажна цена, како продажна цена се смета цената што и ја засметало индустриско или друго производително претпријатие на својата продавница, а по одбивање на работот, односно цената што ја постигнало претпријатието со продажбата преку своето стовариште, исто така по одбивање на работот што му е одобрен на купувачот.

10) Упатството од чл. 13 се менува и гласи:

„За да може да се утврди даночната основа на данокот на промет на производите произведени од материјали што ги дал порачачот, ако преработувачот на порачачевиот материјал е должен да плати данок, тогаш порачачот е должен на преработувачот да му ги даде податоците потребни за утврдување на даночната основа. Ако во овој случај е порачач стопанска, задружна или општествена организација односно приватно лице што на овој начин произведените производи ги пушта во промет (ги продава, натаму ги преработува, обработува или доработува односно ги троши за производство на други производи), должно е на преработувачот да му ги дава податоците за постигнатата продажна цена при продажбата на предметните производи односно за нивната пазарна цена. Ако во овој случај во моментот на станувањето на даночната обврска не му е позната на порачачот пазарната цена (затоа што, евентуално, предметните производи првпат се јавуваат на пазарот и сл.), должен е на преработувачот да му ги даде податоците за набавната односно пазарната цена на материјалите (суровините и полу-производите) што ги дал за изработка на нови производи.“

Ако данокот на промет се плаќа по единица на мерка, не е потребно порачачот да ги дава горе цитираните податоци, туку преработувачот ќе го пресмета данокот според определената даночна основа.

При производството на производи од материјали што ги дало приватно лице како порачач, а ако вака произведени производи му служат само за лична употреба на порачачот (на пример: изработка на облека и обувки по мера, изработка на други производи за лична употреба на приватно лице како порачач односно за потребите на неговото домаќинство а кои обичаено се изработуваат од материјали што ги даваат приватни лица, и сл.), а не заради натамошно пуштање во промет од страна на порачачот (заради продажба, натамошна преработка, обработка и доработка односно заради трошење за производство на други производи), преработувачот од порачачевиот материјал е должен да го плати данокот по даночната норма и од онаа цена на добиените производи од која го плаќа и на прометот на таквите производи произведени од сопствени материјали, односно од пазарната цена ако не ги пушта во промет таквите производи што ги произвел од сопствени материјали. Во сите други случаи на изработка од материјали што ги дало приватно лице како порачач, т. е. ако вака произведените производи приватно лице ги пушта во промет, преработувачот на неговите материјали плаќа данок на промет според нормата по која го плаќаат приватните лица како даночни обврзници во местото во кое е извршена преработката на прометот на таквите производи произведени од сопствени материјали.

11) Во упатството од чл. 15 се вршат следни измени и дополненија:

а) ставот 2 се менува и гласи:

„Кога производите за чија даночна основа е определена продажната цена се увозат од страна на стопански организации, данокот на промет се плаќа на тој начин што определена даночна норма во Тарифата се пресметува во даночната норма „во 100“

и така пресметаната норма се применува врз набавната цена на увезените производи наголемена со превозните трошоци до југословенската граница и изразена во динари според соодветниот курс, вклучувајќи ги царинските давачки и разликата во цените при увозот пресметана врз увезените производи според прописите по кои се врши пресметувањето на разликите во цените при увозот.

Пресметувањето на даночната норма од Тарифата во даночната норма „во 100“ се врши со примена на формулата:

$$\frac{100 \times \text{даночната норма}}{100 - \text{даночната норма}}$$

б) во ставот 3 под а) место зборовите: „текушта сметка“ се ставаат зборовите: „жиро сметка“.

12) Ставот 10 од упатството со чл. 21 се менува и гласи:

„Данокот на промет од стопанските организации го пресметува и наплатува Народната банка на ФНРЈ во сроковите и на начинот што е пропишан со Уредбата за пресметувањето, распределбата и наплата на приходите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54). Другите даночни обврзници го плаќаат данокот на промет, и тоа:

1. даночните обврзници од чл. 20 и 25 од Уредбата — во сроковите и на начинот пропишан за плаќање данокот на доход;

2. даночните обврзници што се должни да водат работни книги, освен стопанските организации, двапати месечно, и тоа: на прометот извршен во периодот од 1 до 15 во месецот — најдоцна до 20 во месецот, а на прометот извршен во периодот од 16 до крајот на месецот — најдоцна до 5 во идниот месец. Ако имаат своја жиро сметка односно текушта сметка при банката овие даночни обврзници го плаќаат данокот со издавање вирмански налог, а во спротивно — данокот го плаќаат во готови пари со уплатница;

3. кога државните органи и установи, стопанските, задружните и општествените организации им ги исплатуваат сметките на даночните обврзници — приватни лица (според чл. 27 на уредбата), должни се запрениот данок да го уплатат, и тоа: данокот што е запрен во периодот од 1 до 15 во месецот, најдоцна до 20 во месецот, а данокот што е запрен во периодот од 16 до крајот на месецот најдоцна до 5 во идниот месец; и

4. даночните обврзници од чл. 26 на уредбата — во срок од 15 дена од денот на извршениот промет.“

13) Ставот 1 од упатството со чл. 22 се менува и гласи:

„Надлежниот финансиски орган, врз основа на работните книги и другите собрани податоци, ја проверува точноста на поднесените даночни пријави, како месечните односно периодичните така и годишните. Ако се во прашање стопански организации обврзани да поднесуваат завршни сметки, финансискиот орган е должен, откако ќе ја провери точноста на поднесените даночни пријави да направи предлог за годишната пресметка (облог) на данокот на промет, и тоа најдоцна 15 дена пред да помине рокот до кој народниот одбор на околицата (градој) мора да даде согласност на завршната сметка на стопанската организација, односно во рокот што ќе го определи народниот одбор. Предлогот на финансискиот орган за годишната пресметка (облог) на данокот на промет на стопанската организација треба да ги содржи податоците што — според ова упатство — мора да го содржи и решението за утврдениот годишен промет и обложениот данок, кое се донесува задолжително за другите даночни обврзници на данокот на промет што се должни да водат работни книги. Финансискиот орган е должен најдоцна до 31 март со решението за облогот да ја утврди висината на прометот (даночната основа) и износот на данокот на промет за минатата година на сите даночни обврзници

што се должни да водат работни книги, освен на стопанските организации, ако најде дека книгите се редно водени и дека прометот е правилно искажан.“

П. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

Бр. 420

14 јануари 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

22.

Врз основа на чл. 45 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53 и 55/54), а во врска со одредбите од забелешката 7 со тар. бр. 97 делот А од Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА НАПЛАТА И КОНТРОЛА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ШПИРИТ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ

1. Во Упатството за наплата и контрола на данокот на промет на шпирит и алкохолни пијалаци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/54) се вршат следни измени и дополненија, и тоа:

1. Во точ. 22 од одделот IV (Природно вино) се додава нов став, кој гласи:

„Исто така ќе плаќаат данок на промет во моментот на реализацијата по исклучок од одредбите на точ. 23 од ова упатство, и земјоделските задруги, трговските претпријатија и винарските визби што се занимаваат со откуп на грозје од производителите и со преработка во вино и ракија, под услов произведените количини вино и ракија да ги држат во одделни простории и за нив да водат одделни евиденции во материјалното книговодство. По исклучок, доколку не се располага со одделни простории може да се одобри држање на произведените количини вино и ракија во одделни садови, со тоа за нив да се води и одделна евиденција во материјалното книговодство. Даночната обврска за овие количини вино и ракија настанува во моментот на реализацијата или кога произведеното вино и ракија се мешаат со оние од откупот (на кои даночната обврска настанува во моментот на откупот од производителите). Одобрението за плаќање на данокот на промет на вино и ракија од сопственото производство во моментот на реализацијата ќе го дава народниот одбор на околицата односно градот надлежен за местото на производството и сместувањето на виното и ракијата, откако претходно ќе се увери дека има можност за одделно сместување на произведените количини вино и ракија и дека претпријатијата или задругите со својата организација на евиденцијата и книговодството како и со редното работење овозможуваат правилна примена на овие одредби.

2. Во врска со новата Тарифа за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54), во соодветниот дел од упатството се вршат следни измени: место „тар. бр. 78“, треба да стои „тар. бр. 92“; место: „тар. бр. 79“, треба да стои: „тар. бр. 95“; место: „тар. бр. 80“, треба да стои: тар. бр. 94“; место: „тар. бр. 81“, треба да стои „тар. бр. 96“; место: „тар. бр. 82“, треба да стои: „тар. бр. 97“.

П. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

Бр. 710

22 јануари 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

23.

Врз основа на чл. 65 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) пропишувам

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 27 НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

1. Според одредбите од чл. 27 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи има можност службеникот при назначувањето во соодветното звање да биде распореден во оној платен разред што би го добил со редовно напредување според годините на службата, а исто така и можност да се распореди во понизок односно повисок платен разред од оној што би го добил со редовно напредување, зашто при решавањето за тоа се зема во обзир дотогашната пракса и должностите што ги вршел службеникот.

Овие одредби треба да се спроведат така што во секој случај ќе се утврди вкупното време што му се признава на службеникот во годините на службата за напредување, па и во случај кога се распоредува во понизок или повисок платен разред од оној што би го добил со редовно напредување според годините на службата. Во решението за назначување покрај тоа треба да се означи и денот од кој ќе се смета времето за напредување во наредниот платен разред односно за добивање на периодска повишица. Ако, на пример, службеникот е распореден во понизок или повисок платен разред од оној што би можел да го добие со редовно напредување според годините на службата, во решението треба да се цитира дека времето за добивање со повисок платен разред тече од денот на назначувањето, бидејќи во вакви случаи не може да има преостанато време што би се сметало за напредување во повисок платен разред. Ако се решило пак службеникот да се распореди во оној платен разред што би го добил инаку со редовно напредување, сметајќи за секој платен разред по три години (ниже образование — почнувајќи од XX, средно — од XVI, више — од XIV, доколку во одделните прописи не е поинаку определено), во решението треба да се означи дали има преостанато време за унапредување во следниот платен разред и колку изнесува тоа време (случајот кога службеникот е распореден во некој од пониските платни разреци од завршниот), односно дали има преостанато време за добивање периодска повишица и колку изнесува тоа (случајот кога службеникот е распореден во завршниот платен разред на звањето за кое е предвидена периодска повишица).

Кога при донесувањето на решението за назначување според чл. 26 и 27 од Основната уредба ќе се реши преостанатото време да се признае за добивање на периодска повишица, службеникот не може да ја добие периодската повишица пред 1 април 1955 година без обзир на бројот на годините на службата преостанати потем распоредувањето во завршниот платен разред, бидејќи тоа право не го имале ни оние службеници што се најдени во службата на денот на преведувањето (1 април 1952). Со правото на прва периодска повишица може во таков случај службеникот да се здобие најрано на 1 април 1955 година, доколку на тој ден би ги имал преостанатите три или повеќе години на службата што му се признаени за напредување.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 316/55

3 јануари 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на општата управа
и за буџет,
Неда Божиновиќ, с. р.

24.

Врз основа на чл. 39 од Уредбата за патните и селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/52) пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ, ПОДОФИЦЕРИТЕ И ОФИЦЕРИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА

1. Точката 3 од Упатството за примена на Уредбата за патните и селидбените трошоци на милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/53) се менува и гласи:

„За службени патувања во границите на околицата и за службени патувања во границите на градот во одвоени места оддалечени повеќе од 10 километри, на милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција им припаѓа дневница според ст. 1 чл. 7 од Уредбата за патните и селидбените трошоци, а ако народниот одбор на околицата односно градот донесол решение за износите на дневниците за службени патувања на подрачјето на околицата (градот), им припаѓа дневница според решението на народниот одбор.“

2. Во точ. 6 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На милиционерите, подофицерите и на офицерите на Народната милиција им припаѓа пропишаната дневница ако на подрачјето на станицата службеното патување односно редовното патролирање трае преку 12 часови. Потребата за таквото патување ја одобрува и правда командирот на станицата на Народната милиција.“

3. По точ. 6 се додава нова точ. 7, која гласи: „Надоместувањето на селидбените трошоци според чл. 15 ст. 2 од Уредбата за патните и селидбените трошоци им припаѓа и на оние милиционери, подофицери и офицери на Народната милиција на коишто службата им престанала според отказ поради укинување на станицата на Народната милиција, намалување бројот на милиционерите во поделни станици или реорганизација на службата.“

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 24073

17 јануари 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на општата управа и
за буџет,
Неда Божиновиќ, с. р.

25.

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, собираите и другите јавни собранија, врз основа на чл. 13 точ. г) од истиот закон донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА МАШИНИСТИТЕ, МАШИНОВОДАЧИТЕ И ОГНАРИТЕ НА ФНРЈ

Се одобрува според поднесените друштвени прашања оснивањето и работата на Сојузот на машинистите, машиноводачиите и огнарите на ФНРЈ, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

П/3 бр. 20610

17 декември 1954 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

26.

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, собираите и другите јавни собранија, врз основа на чл. 13 точ. г) од истиот закон донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ОВОШТАРСКО НАУЧНО ДРУШТВО

Се одобрува според поднесениот статут оснивањето и работата на Југословенското овоштарско научно друштво, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 бр. 18335

27 ноември 1954 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

27.

Врз основа на чл. 67 и 81 од Уредбата за спроведување на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54) Сојузниот завод за народно здравје во согласност со Секретаријатот за социјално осигурување на Сојузниот извршен совет, а по добиена согласност од Одборот за социјална политика и народно здравје на Сојузниот извршен совет, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ КАРТОН

1) Здравствените установи при коишто осигурените лица остваруваат здравствена заштита, должни се да водат здравствен картон за секое осигурено лице, што се лекува кај нив.

Здравствен картон се должни да водат следниве здравствени установи: домовите за народно здравје, околистите здравствени станици, општинските здравствени станици, здравствените станици (амбулантите) на стопанските организации, установите, болниците доколку вршат амбулантна служба за надворешни болесници, помошните здравствени станици, и овластените лекари.

2) Здравствен картон осниваат здравствените установи при првото користење на здравствена заштита од страна на осигурено лице.

3) Во здравствениот картон задолжително се внесуваат следниве податоци:

- назив на здравствената установа;
- број на здравствениот картон;
- лични податоци за осигуреното лице;
- број на здравствената легитимација на корисникот на здравствена заштита;
- катастрален број на стопанската организација;
- назив на територијално надлежниот околистски (градски) завод за социјално осигурување;
- датум на секој лекарски преглед;
- лекарски наод и мислење;
- специјалистички, лабораториски и други наоди;
- пропишаниот лек;
- терапија;
- лекарски интервенции;
- начин на лекувањето;
- користење на стационарна здравствена установа.

Во картонот можат да се запишат и други податоци за кои лекарот смета дека се потребни.

Податоците за здравствените наоди, лекарските оценки и мислења ги пополнува самиот лекар.

4) Осигуреното лице што користи здравствена заштита, му се пријавува со здравствената легитимација на службеникот на здравствената установа што ја води картотеката. Овој службеник е должен да ги провери податоците за работата на осигуреникот (страната 9 од здравствената легитимација), а во случаите кога правото на здравствена заштита е условено со работниот стаж проверува дали осигуреникот има потребен работен стаж; по-тем, пронаоѓа или оснива картон на осигуреното лице, ги проверува општите податоци, и настанатите измени ги внесува во здравствениот картон.

Откога ќе ги провери овие податоци, службеникот што ја води картотеката го упатува осигуреното лице до надлежниот лекар а здравствената легитимација со здравствениот картон му ја предава на лекарот кому што е упатено осигуреното лице.

5) Кога лекарот го упатува осигуреното лице на специјалистички преглед во самата установа или надвор од неа, за таков преглед му издава упат со означување зашто се бара специјалистички преглед. Лекарот специјалист може да го побара на увид здравствениот картон од болесникот што му е упатен, ако тоа не предизвикува одолговлекување на прегледот. Наодите на овие прегледи осигуреното лице му ги донесува на лекарот што го упатил на специјалистички преглед. Овие наоди се запишуваат во здравствениот картон, а документацијата се внесува во досието што се води со картонот.

Специјалистичките установи при кои остварува здравствена заштита осигурено лице без одделен упат од лекар водат одделен здравствен картон, согласен со потребите на односната установа. Специјалистичката установа е должна во случаите кога е тоа во интерес на болниот, да ги испрати податоците од картонот што ги води, до лекарот кај кого се води основниот здравствен картон на осигуреното лице.

6) Картонот се внесува во одделен плик (досие). На пликот се запишуваат општите податоци за осигуреното лице (презиме и име, адреса, број на здравствениот картон, надлежен завод за социјално осигурување).

7) Здравствените установи се должни да ги чуваат во досието на здравствениот картон специјалистичките, лабораториските, рентгенолошките и другите важни наоди, што служат како документација за лекувањето на осигуреното лице.

8) Здравствените установи не мораат да воведат здравствен картон за природни болесници, на кои им се укажува само брза помош. За овие случаи здравствените установи ќе воведат одделна евиденција што ја пропишува управниот одбор на таа здравствена установа, а која му осигурува на заводот за социјално осигурување контрола на наплатата на трошоците за извршените здравствени услуги.

9) Кога осигуреникот ќе ја промени здравствената установа, здравствениот картон или преписот од истиот задолжително се испраќа до здравствената установа што го примила болесникот на лекување, по барање од таа установа или по барање од осигуреното лице.

Здравствената установа што го извршила прегледот на осигуреното лице, е должна, по барање од осигуреното лице или од здравствената установа при која осигуреното лице постојано се лекува, да ги испрати наодите за извршените прегледи до здравствената установа што го води основниот здравствен картон за тоа осигурено лице.

10) Здравствените установи цитирани во точ. 1 од ова упатство должни се да почнат со оснивање и водење на здравствени картони најдоцна со 30 јуни 1955 година.

Naziv zdravstvene ustanove

Prvi pregled: Anamneza (lična i porodična)

Broj zdravstvenog kartona

Katastralni broi

Posao koji obavlja

Bračno stanje

Nesposoban za rad	
od	do dana

**Doznaka
za naplatu
naknade
izdata
dana**

ANAMNEZA I ANALAZI

**Potpis i pečat
lekara**

Служба в органах внутренних дел

**Krvna
Grupa**

na pregled
dana

Nesposoban za rad	od	do	dana
-------------------	----	----	------

**Doznaka
za naplatu
naknade
izdata
dana**

NAM'NEZA I NALAZI

**potpis i pečat
lekara**

Назив установе

INTERNATIONAL

**Završna dijagnoza
(šifra)**

Lečenje	do
---------	----

M a g i c

Lección 1. Estacionamiento
estacionamiento

Здравствениот картон се води според угледниот образец даден во прилогот на ова упатство.

11. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 2369

30 декември 1954 година

Белград

В.д. Директор
на Сојузниот завод за народно здравје,
др **Борислав Петровиќ**, с. р.

Согласни:

Секретар

на Секретаријатот за социјално осигурување
на Сојузниот извршен совет,
Зденко Хас, с. р.

Претседател

на Одборот за социјална политика

и народно здравје

на Сојузниот извршен совет,

Мома Марковиќ, с. р.

28.

Врз основа на чл. 14 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО НА СОГЛАСНОСТА НА ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во донесувањето односно давањето на согласност на тарифните правилници на стопанските организации (освен за трговските, угостителските и занаетчиските дуќани) учествува, по правило, околинскиот односно градскиот синдикален совет.

2. Земскиот одбор на синдикатите може да учествува во донесувањето односно давањето на согласност на тарифните правилници за поодделни претпријатија што ќе ги определи тој.

Земскиот одбор на синдикатите во тој случај е должен да ги извести, најдоцна до 1 февруари 1955 година, за својата одлука односните претпријатија и околинските (градските) синдикални совети, како и надлежните народни одбори.

3. За весникарските претпријатија во донесувањето односно давањето на согласност на тарифните правилници учествува управата на републичкото здружение на новинарите.

За поодделни весникарски претпријатија може во донесувањето односно давањето на согласност на тарифните правилници да учествува управата на Сојузот на новинарите на Југославија, која е должна да постапи согласно точ. 2 ст. 2 од оваа одлука.

4. За претпријатијата на поморското стопанство (освен бродоградилницата, поморско-градежните и малите пристанишно-транспортни претпријатија) во донесувањето односно давањето на согласност на тарифните правилници учествува Централниот одбор на синдикатите на работниците и службениците на поморското стопанство на Југославија.

5. Во донесувањето односно давањето на согласност на тарифните правилници на железничките транспортни претпријатија и на претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај учествуваат следниве органи на Синдикатот на железничарите на Југославија односно на Синдикатот на службениците и работниците на поштите, телеграфите и телефоните на Југославија:

а) Централниот одбор на синдикатите — на основите на тарифните правилници на железничките транспортни претпријатија односно на претприја-

тијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај;

б) земскиот односно покраинскиот одбор — на тарифните правилници на железничките транспортни претпријатија односно на претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај;

ц) околинскиот (градскиот) синдикален совет — на тарифните правилници на станиците, ложилиниците и секциите на железничките транспортни претпријатија односно на основните единици на претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај.

6. Земскиот одбор на синдикатите учествува во донесувањето односно давањето на согласност на тарифните правилници на стручните здруженија и на заедниците на стопанските организации на своето подрачје.

7. Спорните прашања во однос на надлежноста за учествување во донесувањето односно за давањето на согласност на тарифните правилници на стопанските организации, како и други објасненија во врска со тоа ќе дава Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија.

8. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 128

15 јануари 1955 година

Белград

Претседател

на Централното веќе на Сојузот
на синдикатите на Југославија,

Гуро Салај, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 2 од 15 јануари 1955 година објавува:

Решение за Радио Белград како установа со самостојно финансирање;

Наредба за заштита на билките како природни реткости;

Наредба за планот на одбраната од поплава за 1955 година.

Во бројот 3 од 19 јануари 1955 година објавува:

Наредба за заштита на билките како природни реткости.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 1 од 12 јануари 1955 година објавува:

Свикување на Народното собрание на НР Македонија на Петта седница;

Одлука за утврдување срокови за распишување избори за работничките совети на стопанските претпријатија;

Одлука за евиденција на недвижниот општонароден имот;

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минималната школска предспрема задолжителна за учениците во стопанството за изучување на одделни занимања односно занаети;

Исправка на Решението за цените на ветеринарните услуги во ветеринарни станици.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 1 од 13 јануари 1955 година објавува:

Одлука за определување на аконтацијата и за уплатување на данокот на доход од селското стопанство за првото тримесечје на 1955 година;

Одлука за вишиот дисциплински суд при Заводот за социјално осигурување на НР Словенија;

Решение за Словенската филхармонија како установа со самостојно финансирање;

Решение за Словенскиот народен театар како установа со самостојно финансирање;

Решение за именување членови на управниот одбор на Радио Љубљана;

Решение за именување членови на управниот одбор на Словенскиот народен театар во Љубљана.
НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 1 од 13 јануари 1955 година објавуваат;

Решение за назначување постојани судски вешти лица кај стопанските судови во НР Хрватска за 1955 година.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 28 од 31 декември 1954 година објавува:

Одлука за помилување на осудени лица;

Одлука за оснивање комисија за проценка на основните средства на здравствените установи;

Решение за разрешување и назначување директор на Централниот хигиенски завод во Сараево.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 1—2 од 15 јануари 1955 година објавува:

Упатство за хонорарната настава во школите и во бројот на редовните часови;

Решение за Радио Титоград како установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање технички секции за пастишта;

Решение за престанок на Казнено-поправителниот дом во Котор како установа со самостојно финансирање и за продолжување со работа на истиот како пресметковна установа;

Решение за потврдување на Статутот на Заводот за социјално осигурување на НР Црна Гора;

Статут на Заводот за социјално осигурување на НР Црна Гора;

Список за вештите лица на НР Црна Гора за 1955 година;

Извештај на Изборната комисија на НР Црна Гора за гласањето за отповик на народниот пратеник Церовиќ Радоја Комнен избран за републичкиот собор на Народната скупштина на НР Црна Гора.

СОДРЖИНА:

	Страна
21. Упатство за измена и дополнување на Упатството за извршување на Уредбата за данокот на промет — — — — —	33
22. Упатство за измени и дополненија на Упатството за наплата и контрола на данокот на промет на шпирит и алкохолни пијалаци — — — — —	35
23. Упатство за спроведување на одредбите од чл. 27 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи — — — — —	36
24. Упатство за измени и дополненија на Упатството за примена на Уредбата за патните и селидбените трошоци на милиционерите, подофицерите и офицерите на Народната милиција — — — — —	36
25. Решение за одобрување оснивањето и работата на машинистите, машиноводачите и огнарите на ФНРЈ — — — — —	36
26. Решение за одобрување оснивањето и работата на Југословенското овоштарско научно друштво — — — — —	37
27. Упатство за здравствениот картон — —	37
28. Одлука за определување синдикалните органи што учествуваат во донесувањето и давањето на согласноста на тарифните правилници на стопанските организации — —	39

Покана за претплата на „Службен лист на ФНРЈ“ за 1955 година

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ“ за 1955 година изнесува 1.200 динари за еден примерок.

Претплатата се уплатува однапред за цела година со чековната уплатница што е приложена кон „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/54; текушта сметка бр. 1032-Т-220 при Народната банка на ФНРЈ — Централа за НР Србија, Белград.

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплатница во бројот врз кој е адресата.

Доколку претплатата не е обновена, испраќањето на весникот е запрено од 1 јануари 1955 година.

Се молат сите претплатници да се придржуваат кон забелешките врз грбот на чековната уплатница и својата адреса да ја напишат читливо и јасно (по можност со машина) без никакви скусувања. Со непотполна адреса весникот нема редно да ви доаѓа.

Ако ја испраќате претплатата со вирмански налог, потребно е врз налогот да се стават сите податоци од нашата чековна уплатница.

Доколку за 1954 година ја положил претплатата за вас повисокиот орган, тој за тоа е одделно известен, па затоа на такви претплатници не им е приложена чековна уплатница.

Ако има нешто да се забележи или јави, достаточено е тоа да се напише врз грбот на чекот. Старите претплатници секогаш треба да се повикуваат на својот претплатен број.

АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“
Белград, поштенски фах 226, тел. 26-276